

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 113

Год. LXV

Петок, 11 септември 2009

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2147. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	2	2154. Решение за формирање на Национален совет за заштита на природата.....	13
2148. Прилог на Уредбата за утврдување на подрачјата со површини на кои не може да се ослободува генетски модифициран репродуктивен материјал во животната средина.....	2	2155. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	13
2149. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година.....	4	2156. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2150. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	8	2157. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	14
2151. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2009 година.....	8	2158. Одлука за избор на овластено друштво за ревизија.....	14
2152. Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на куќен приклучок за гас за работен притисок до 4 бари.....	9	2159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор.....	15
2153. Правилник за дополнување на Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала.....	12		
		Меѓународни договори	
		29. Закон за ратификација на Договорот за статусот и активностите на Постојаната работна група за регионален рурален развој со седиште во Скопје, Република Македонија.....	1
		30. Закон за ратификација на Заедничката конвенција за сигурност при управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност при управување со радиоактивен отпад.....	25
		Огласен дел	1-32

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2147.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесува

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА****I**

г-дин Златко Лечевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Москва.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 10
5 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2148.**

Во Уредбата за утврдување на подрачјата со површини на кои не може да се ослободува генетски модифициран репродуктивен материјал во животната средина, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 112 од 9 септември 2009 година, се додава Прилог кој е составен дел на оваа уредба.

Прилог

Строг Природен Резерват (IUCN Категорија I)*		
Име на заштитеното подрачје (ЗП)	Вкупна површина ха	Тип / карактеристики
1. Тиквеш (пилот ЗП)	10,650	Орнитолошки
2. Езерани	2,080	Орнитолошки
3. Плоче Литотелми	23,2	Загрозени видови
4. Локви Големо Коњаре	50	Загрозени видови
Национални Паркови (IUCN Категорија II)		
Име на заштитеното подрачје (ЗП)	Вкупна површина ха	Тип / карактеристики
1. Пелистер	17,150	БД/Геолошки
2. Маврово	73,088	БД/Пределска вредност
3. Галичица	22,750	БД/Пределска вредност

Споменик на Природата (IUCN Категорија III)		
Име на заштитеното подрачје (ЗП)	Вкупна површина ха	Тип / карактеристики
Матка Кањон (пилот ЗП)	5,443	Орнитолошки /Спелеолошки
Млечник	1	Пештера/Спелеолошки
Калница	17	Палеонтолошки
Превалец	50	Палеонтолошки
Демир Капија	200	Орнитолошки
Карши Бавчи	10	Гео-морфолошки
Водно	1,953	Палеонтолошки
Пештера Убавица	2	Пештера/Спелеолошки
Охридско Езеро	23,000	Тектонско езеро
Преспанско Езеро	17,680	Тектонско езеро / Орнитолошки
Дојранско Езеро	2,730	Тектонско езеро
Острово	13	Мочуриште / Орнитолошки
Караслари	148	Палеонтолошки
Кале Бањичко	97	Палеонтолошки
Кожле	85	Ботанички резерват
Конопиште	70	Гео-морфолошки
Звегор	75	Гео-морфолошки
Мурите	10	Специфични шумски состоини
Гладница	52	Фаго абиекетум мерид.
Конче	1	Резерват на стебла
Дреначка Клисура	26	Специфично Ботаничко подрачје
Катлановски Предел	5,442	Геоморфолошки/предел
Зрзе Долнени	100	Гео-морфолошки
Река Белешница	4,180	Речни специфики
Маркови Кули	3648	Гео-морфолошки
Куклице	55,7	Гео-морфолошки
Парк на Природата (IUCN Категорија IV)		
Име на заштитеното подрачје (ЗП)	Вкупна површина ха	Тип / карактеристики
Гарска Река	4	Резерват на стебла
Дреначка Река	2	Резерват на стебла
Суви Дол	287	Резерват на стебла
Иберлиска Река	30	Резерват на стебла
Менкова Ливада	4	Резерват на стебла
Тумба	5	Резерват на стебла
Катлановско Блато (водно живеалиште)	70	Водно живеалиште
Полова Шапка	5	Резерват на стебла
Рупа	8	Резерват на стебла
Непртка	9	Резерват на стебла
Калојжана	5	Ботанички резерват
Чам Чифлик	428	Резерват на стебла
Ручица	1,785	Резерват на стебла
Моноспитовско Блато	250	Водно живеалиште

* Категорија на природно богатство според Светската унија за сочувување(IUCN)

Од Владата на
Република Македонија

2149.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/09), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SA – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SB – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SA – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2009
АЕРОДРОМ	населба Лисиче	изградба на ново училиште	1.000.000
АЕРОДРОМ	населба Реонски центар	изградба на ново училиште	1.000.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново, ПУ с.Орланци	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	5.500.000
БОГОВИЊЕ	ОУ „11 Октомври“ с.Урвич, ПУ с.Ново Село	подготвителни активности за изградба на нов училишен објект	500.000
ВЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	изградба на нов училишен објект	5.000.000
ВРАНЕШТИЦА	ОУ „Мирче Ацев“ с.Лисичани, ПУ с.Староец	изградба на нов училишен објект (договор од 2008)	1.500.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Петар Петровиќ Његош“ с.Идризово	изградба на нов училишен објект	1.000.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше	продолжување со изградба (договор од 2008)	21.000.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“	изградба на нов училишен објект во Стар Дојран (учество на МОН во донаторски проект)	1.000.000
ЖЕЛИНО	ОУ „Пашко Васа“ с.Групчин, ПУ с.Ново Село	изградба на нов училишен објект прва фаза	8.000.000
ЗАЈАС	ОУ „Реџо Рушит Зајази“ с.Зајас, ПУ с.Строгомиште	продолжување со изградба	6.000.000
КАРПОШ	ОУ „Димо Хаџи Димов“	изградба на ново училиште	2.500.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“	изградба на нов училишен објект во населба Пашино село	30.000.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	изградба на дополнителен простор	30.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Братство Миџени“ населба Дреновец	продолжување со изградба (договор од 2008)	33.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Џепчиште	продолжување со изградба (договор од 2008)	25.000.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Неџати Зекирија“ с.Коџаџик, ПУ с.Новак	изградба на нов училишен објект прва фаза (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	7.500.000

ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	изградба на нов училишен објект	21.000.000
		Вкупно	200.500.000
стручно-технички надзор			2.000.000
проекти, ревизија на проекти за училишта во 2009 година			4.500.000
		Се вкупно	207.000.000

**Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма СБ -
Реконструкција**

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2008
АЕРОДРОМ	ОУ „Димитар Македонски“	Реконструкција фискултурна сала	2.200.000
АЕРОДРОМ	ОУ „Горгија Пулевски“	Замена на столарија	3.100.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герг Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново	Реконструкција на кров на стариот објект	1.600.000
БИТОЛА	ОУ „Даме Груев“	Замена на столарија во зграда на ул. „Горче Петров“	1.500.000
БИТОЛА	ОУ „Горги Сугарев“	Замена на столарија	2.400.000
БИТОЛА	ОУ „Тодор Ангеловски“	Замена на столарија	1.100.000
БИТОЛА	ОУ „Трипун Пановски“	Реконструкција на објект	2.200.000
БОГДАНЦИ	ОУ „Петар Мусев“ с.Богданци	Реконструкција на кров(од 2008)	3.800.000
БОГОВИЊЕ	ОУ „11 октомври“ с.Урвич, ПУ с.Јеловјане	Санација на кров	300.000
	ОУ „11 октомври“ с.Урвич, с.Јеловјане и с.Ново Село	Довршување санација санитарии (договор 2008)	225.000
БОСИЛЕВО	ОУ „Гоце Делчев“ с.Босилево, ПУ с.Робово	Довршување на реконструкција на објект (договор 2008)	650.000
БУТЕЛ	ОУ „Гоце Делчев“ с.Љубанци	Реконструкција (договор 2008)	2.000.000
БУТЕЛ	ОУ „Панајот Гиновски“	Замена на столарија	1.000.000
БУТЕЛ	ОУ „Петар Здравковски Пенко“	Реконструкција (договор 2008)	450.000
ВАЛАНДОВО	ОУ „Јосип Броз Тито“, ПУ с.Пирава	Замена на надворешна столарија	500.000
ВАСИЛЕВО	ОУ „Гоце Делчев“ с.Василево, ПУ с.Сушево	Градежно-занатски работи (договор 2008)	360.000
	ОУ „Гоце Делчев“ с.Василево, ПУ Нова Маала и ПУ Висока Маала	Довршување санација санитарии (договор 2008)	900.000
ВЕЛЕС	ОУ „С.Б.Буридан“ с.Иванковци	Довршување на санација (договор 2008)	100.000
ВЕЛЕС	ОУ „Васил Главинов“	Санација на подови и санација на дел од столарија	1.500.000
ВРАПЧИШТЕ	ОУ „Градец“ с.Градец	Замена на столарија	1.450.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Вера Јоџиќ“ нас.Маџари	Реконструкција (договор 2008)	1.600.000
ГОСТИВАР	ОУ „Исмаил Кемали“ ПУ с.Симница	Санација на објект	2.650.000
ГОСТИВАР	ОУ „Прпарими“ с.Чегране	Реконструкција на систем за топловодно греење	1.600.000
ГОСТИВАР	ОУ „Злате Дамјановски“ с.Вруток, ПУ с.Равен	Реконструкција подови - учество МОН во проект ПЕП	700.000
ДЕБАР	ОУ „Ристе Ристевски“ с.Долно Косоврасти	Санација на фасада	1.850.000

ДЕБАРЦА	ОУ „Дебарца“ ПУ с.Лешани, ПУ с.Ботун	Реконструкција на објект	2.250.000
ДЕМИР ХИСАР	ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван, централно и ПУ Слоештица	Санација на објекти	3.650.000
ДРУГОВО	ОУ „Христо Узунов“ с.Другово	Топловодно греење	3.500.000
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Јоаким Крчоски“ с.Волково и с.Никиштани	Реконструкција и санација учество МОН во проект ПЕП	2.200.000
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Тихомир Милошевски“ Ново Село	Реконструкција топловодно греење	1.800.000
ЖЕЛИНО	ОУ „Луиѓ Гуракуќи“ ПУ Г.Лешница	Реконструкција на училишен објект (оштетување од земјотрес)	2.500.000
ЗЕЛЕНИКОВО	ОУ „Марко Цепенков“ с.Зелениково	Довршување замена на прозори-учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
ЗРНОВЦИ	ОУ „Тошо Арсов“ с.Зрновци	Воведување топловодно греење	1.300.000
ЈЕГУНОВЦЕ	ОУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце	Реконструкција фасада, електрика - учество МОН во проект ПЕП	1.800.000
	ПУ с.Јанчиште	Санација на кров	500.000
	ПУ с.Раотинце	Санација на кров	800.000
ЈЕГУНОВЦЕ	ОУ „Симче Настески“ с.Вратница	Замена на столарија	1.500.000
	ПУ с.Рогачево	Санациони поправки на објект	300.000
	ПУ с.Старо Село	Санациони поправки на објект	250.000
	ПУ с.Орашје	Санациони поправки на објект	250.000
ЈЕГУНОВЦЕ	ОУ „Шемшево“ с.Шемшево	Реконструкција на објект	9.500.000
КАВАДАРЦИ	ОУ „Д.А. Габерот“	Реконструкција на објект	5.500.000
КАРПОШ	ОУ „Вера Циривири Трена“	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
КИЧЕВО	ОУ „Д-р Владо Полежиновски“	Реконструкција на објект	3.000.000
КОЧАНИ	ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с.Оризари	Санација на објект	1.300.000
КОЧАНИ	ОУ „Никола Карев“	учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Илинден“	Замена на столарија	1.300.000
КУМАНОВО	ОУ „Бајрам Шабани“	Замена на столарија	1.600.000
КУМАНОВО	ОУ „Битолски Конгрес“ с.Лопате	Замена на столарија	600.000
КУМАНОВО	ОУ „Вера Которка“ с.Клечовце	Реконструкција на кров	2.000.000
ЛИПКОВО	ОУ „Антон Зако Чајупи“ с.Отља	Реконструкција на кров	1.500.000
ЛОЗОВО	ОУ „Методи Митевски Брицо“ с.Лозово	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.200.000
	ПУ с.Каратманово	Санација на подови	400.000
МАВРОВО РОСТУШЕ	ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ Ростуше, ПУ с.Велебрдо	Промена на столарија-прозорци	600.000
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	ОУ „Кирил и Методиј“ Македонска Каменица	Реконструкција на објект	4.000.000
МОГИЛА	ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци	Реконструкција	1.000.000
ОХРИД	ОУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец	Реконструкција на дел од кров	900.000
ПЛАСНИЦА	ОУ „Стив Наумов“ с.Пласница	Довршување топловодно греење - учество МОН во проект ПЕП	2.500.000
ПРИЛЕП	ОУ „Рампо Левката“	Санација на кров(договор 2008) и санација на скалишен простор	2.600.000
ПРИЛЕП	ОУ „Добре Јовановски“	Санација	1.950.000
ПРИЛЕП	ОУ „Климент Охридски“	Реконструкција и санација	1.500.000

ПРИЛЕП	ОУ „Кочо Рацин“ населба Рид	Реконструкција на објект	2.400.000
РАДОВИШ	СУ „Никола Карев“	Довршување санација санитарии (договор 2008)	282.000
САРАЈ	ОУ „Сами Фрашери“ с.Глумово	Реконструкција на кров	1.000.000
СКОПЈЕ	24 училишта	Санација во 24 училишта во Регион Скопје (договор од 2008)	14.000.000
СВЕТИ НИКОЛЕ	ОУ „Даме Груев“ ПУ Црнилиште	Реконструкција на објект	3.000.000
СТРУГА	ОУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица, ПУ с.Луково, ПУ с.Пискупштина, ПУ с.Нерези	Санација на објектите	1.200.000
СТРУГА	ОУ „Нури Мазари“ с.Делогожда	Воведување топловодно греење	1.200.000
СТРУМИЦА	ОУ „Даме Груев“ с.Куклиш	Санација на објект (подови и прозори)	1.000.000
	ПУ с.Костурино	Санација на објект (подови и прозори)	1.000.000
	ПУ с.Црн Врв	Реконструкција и санација на објект (договор 2008)	1.500.000
СТУДЕНИЧАНИ	ОУ „Алија Авдовиќ“ с.Батинци	Реконструкција на кров - учество на МОН во проект ПЕП	700.000
ТЕАРЦЕ	ОУ „Исмаил Кемали“ с.Нераште	Асфалтирање на спортски терен	2.810.000
ТЕТОВО	ОУ „Гоце Делчев“	Санација (договор 2008) и реконструкција на кров	4.477.000
ТЕТОВО	ОУ „Кирил и Методиј“	Замена на подови	1.500.000
ТЕТОВО	ОУ „Прпарими“ с.Речица	Замена на прозори	950.000
ЦЕНТАР	ОУ „Димитар Миладинов“	Замена на стари дрвени врати со нови	1.000.000
ЦЕНТАР	ОУ „Кирил и Методиј“	Замена на врати	1.000.000
ЦЕНТАР	ОУ „Кочо Рацин“	Реконструкција на училишен објект	6.500.000
ЧАИР	ОУ „7 Марси“	поврзување на градско греење	3.000.000
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО	ОУ „Климент Охридски“ с.Облешево	Реконструкција на столарија	550.000
ЧУЧЕР - САНДЕВО	ОУ „Александар Урдаревски“ с.Сандево	Санација на физкултурна сала - учество МОН во проект ПЕП	3.000.000
ШТИП	ОУ „Гоце Делчев“	Реконструкција (сала)	1.550.000
ШУТО ОРИЗАРИ	ОУ „26 Јули“	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
ШУТО ОРИЗАРИ	ОУ „Браќа Рамиз Хамид“	Реконструкција и санација	2.650.000
		Вкупно	163.554.000
стручно-технички надзор			1.146.000
предмер-пресметки, проекти, ревизија на проекти			1.300.000
Се вкупно			166.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4080/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2150.

Врз основа на член 30 и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), член 7 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04 и 89/08) член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06 и 88/08) и член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 23/09, 45/09, 70/09 и 84/09) во делот III во табелата, во колоната „Вид на мерка“ во потточката 2.12, зборот „продадени“ се заменува со зборот „заклани“.

2. Во делот XIII по став 5 (пет) се додаваат два нови става 6 (шест) и 7 (седум) кои гласат:

„Доколку при контролата на лице место се утврди дека големината на површината на земјоделското земјиште, односно бројот на животните е помал од 5% од утврдената големина со административната контрола, исплата на средства се врши за површината, односно животните кои се утврдени со контролата на лице место.

Доколку при контролата на лице место се утврди дека големината на површината на земјоделското земјиште, односно бројот на животните се помали за повеќе од 5% од утврдената големина со административната контрола, исплата на средства не се врши за намената за која се утврдени разлики со контролата на лице место.“

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4082/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2151.

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2009 ГОДИНА

I

Во Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09) во дел I по бројот „425“ се става запирка и се додава бројот „426“, а зборовите: „30.000.000 (триесет милиони денари)“ се заменуваат со зборовите: „28.500.000 (дваесет и осум милиони и петстотини илјади денари)“.

II

Во дел II, во точка 1. Активности и проекти преку Министерството за економија (потпрограма ДГ) износот „10.000.000“ се заменува со износот „9.500.000“.

Во потточка 1.2. Кофинансирање на трошоци на бизнис центрите за проекти од нефинансиска природа на МСП, износот „2.050.000“ се заменува со износот „2.000.000“.

Во потточка 1.5. Форум за МСП – организирање на 2 регионални и една национална конференција износот „200.000“ се заменува со износот „100.000“. Потточка 1.6. се брише.

III

Во дел II, во точка 2. Активности и проекти преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото (потпрограма 40) износот „20.000.000“ се заменува со износот „19.000.000“.

Во потточка 2.1. Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија износот „8.500.000“ се заменува со износот „8.000.000“.

Во потточка 2.2. Кофинансирање на Фондот за развој на човечки ресурси, износот „1.200.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

Во потточка 2.14. Промотивни активности (саеми, работилници, деловни партнерства) износот „600.000“ се заменува со износот „300.000“.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4195/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2152.**

Врз основа на член 119-а од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КУЌЕН ПРИКЛУЧОК ЗА ГАС
ЗА РАБОТЕН ПРИТИСОК ДО 4 БАРИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите за изградба, одржување и безбедно функционирање на куќен приклучок за гас за работен притисок до 4 bar.

Член 2

Како куќен приклучок за гас, во смисла на овој правилник, се смета делот на дистрибутивниот гасовод кој го спојува дистрибутивниот гасовод со внатрешната инсталација за гас и кој завршува со главен запорен цевен затворац.

Член 3

Трасата на куќниот приклучок за гас е составен дел на проектната документација на објектот.

Член 4

Куќниот приклучок за гас се положува на пристапни места и треба да биде заштитен од оштетувања.

Член 5

Димензионирањето на куќниот приклучок за гас се врши во зависност од видот на дистрибутивниот гасовод со кој се спојува, работниот притисок за кој е проектиран, односно изведен дистрибутивниот гасовод со кој се поврзува, а земајќи го предвид работниот притисок на апаратите на гас.

Член 6

Цевководите на куќниот приклучок за гас се водат право и по најкраткиот пат од дистрибутивниот гасовод до зградата. Цевководите се водат така што положувањето на дистрибутивниот гасовод да се одвива несметано од други предмети и трасата да остане трајно пристапна.

Член 7

Водовите на куќниот приклучок за гас низ шуплини или под делови од зградата (тераси, скапила) се поставуваат во заштитни цевки.

Член 8

Растојанието на куќниот гасен приклучок од подземните инсталации се одредува во зависност од дијаметарот на цевките. Најмалото растојание помеѓу куќниот приклучок за гас и секаков вид кабел или други водови ќе биде 0,2m.

Член 9

Куќниот приклучок за гас се положува на длабочина на вкопување од 0,6 до 1,0m.

По исклучок од став 1 од овој член, длабочината на вкопување може да се намали на 0,5m, односно да се зголеми до 2m, без преземање на посебни мерки на заштита како што е дадено во Прилог кој е составен дел на овој правилник - слика 1.

Член 10

Деловите на куќниот приклучок за гас меѓусебно се поврзуваат на начин со кој се обезбедува цврстина и непропусливост на куќниот приклучок за гас како што е дадено во Прилог на овој правилник - слика 2.

Член 11

При воведување во зграда, водовите на куќниот приклучок за гас се поставуваат во суви простории. Просториите и деловите на гасоводот кои се наоѓаат во нив треба да бидат пристапни. Водовите на куќниот приклучок за гас треба да бидат заштитени од механички оштетувања.

Член 12

Куќен приклучок за гас не се поставува во простории во кои се складираат експлозивни или лесно запаливи материи.

Член 13

Ако куќниот приклучок за гас се поставува во подрачја во кои е можно поместување, односно слегнување на плото, се преземаат дополнителни мерки за заштита.

Член 14

Куќниот приклучок за гас, вклучувајќи ги и фазонските делови, цевните затвораи и споевите, се изработуваат и поставуваат така што при нормална работа да ги издржат настанатите напрегања и да бидат непропустни.

Член 15

Преминот од полиетиленски цевки на метални, се поставува подземно до зградата.

Полиетиленските цевки од куќниот приклучок за гас се поставуваат во земја под зградата, под услов преминот од еден материјал на друг да се изврши во метална заштитна цевка. Металната заштитна цевка треба да преминува преку надворешната и внатрешната страна на сидот или да излегува од подот кај згради без подрум.

Член 16

Прстенестиот простор помеѓу цевките на куќниот приклучок за гас и заштитната цевка, како и монтажниот отвор помеѓу заштитната цевка и сидот или подната плоча, треба да биде непропусен кон внатрешниот дел од зградата.

При поставување во зграда на куќен приклучок за гас од полиетиленски цевки, се вградуваат метални заштитни цевки. Овие метални заштитни цевки се поставуваат под зградата.

Член 17

Деловите на куќниот приклучок за гас кои се поставени надвор од земја се положуваат така што се заштитени од смрзнување, односно со топлинска изолација.

Деловите од куќниот приклучок за гас кои не се под земја се заштитуваат од корозија и од механички оштетувања.

Деловите на куќниот приклучок за гас од полиетиленски цевки поставени надвор од земја се заштитуваат од влијанието на сончевите зраци со употреба на челични цевки.

Член 18

Деловите на куќниот приклучок за гас кои се поставени надвор од земја, а не се галванизирани, се заштитуваат со боја на начин и под услови утврдени со прописите за технички мерки за заштита на челични конструкции од корозија.

Член 19

Делот на куќниот приклучок за гас од челични цевки се заштитува од корозија на еден од следниве начини:

- 1) со фабрички изработени полиетиленски обвивки,
- 2) со битуменски обвивки и со дополнителна надворешна заштита,
- 3) со заштитни траки и со дополнителна механичка заштита според упатството на производителот на траката или
- 4) со трајно еластични траки на база на бутил-каучук.

Член 20

Контролата на квалитетот на изведената изолација на куќниот приклучок за гас и дистрибутивниот гасовод изработен од челични цевки се врши по затрупувањето на ровот во непосредна близина на приклучокот.

Член 21

Покрај заштитата од корозија, куќниот приклучок за гас може да се заштити и со катодна заштита.

Под влијание на катодната заштита, изведената изолација не смее да ги губи своите својства.

На местата каде што делот на куќниот приклучок за гас е поставен на заземјени носачи (конструкцијата на зграда, столбови, носачи), тој дел треба да се изолира од носачите.

Член 22

Непосредно по влезот на куќниот приклучок за гас во зградата, на пристапно место се вградува главен запорен цевен затворац кој ги исполнува условите од националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област. Главниот запорен цевен затворац може да се вгради и надвор од зградата во приклучен ормар или во сиден ормар.

Кај куќниот приклучок за гас чиј називен пречник е еднаков или поголем од DN 80, зависно од работниот притисок, надвор од зградата се вградува и посебен запорен цевен затворац.

Кај куќните приклучоци за гас со работен притисок над 1 bar, без оглед на називниот пречник, пред зградата се вградува еден запорен цевен затворац.

Член 23

Во електро-проводниот метален дел на куќниот приклучок за гас се вградува изолационен дел кој ги исполнува условите според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од областа на енергетиката. Ако изолациониот дел се вградува во зграда, треба да биде отпорен на зголемени термички оптоварувања и да е соодветно означен.

Изолациониот дел може да биде конструктивно споен со главниот запорен цевен затворац. Кај куќните приклучоци за гас од полиетиленски цевки со премин на метален вовед, изолациониот дел се поставува како пасивна заштита од корозија.

Член 24

Заштитните цевки треба да бидат изработени од материјал отпорен на корозија или заштитени од корозија, чија должина е условена од просторијата во која се положува куќниот приклучок за гас.

Дијаметарот на заштитната цевка зависи од дијаметарот на цевката на куќниот приклучок за гас.

Цевката на куќниот приклучок за гас треба да лежи централно во заштитната цевка. Кружниот прстенест зазор се заптива од внатрешната страна со помош на материјал за заптивање, со кој истовремено се центрира куќниот приклучок за гас. Материјалот за заптивање треба да биде отпорен на корозија и механички оштетувања.

Ако за заптивање на прстенестиот простор кај цилиндричните заштитни цевки се користат метални прстени, тогаш се вградуваат најмалку три прстени.

Член 25

Премините од полиетиленски кон челични цевки се изведуваат во облик на:

- 1) споеви со стегнување,
- 2) фабрички изработени споеви или
- 3) метални заштитни цевки.

Цврстината на истегнување на споевите со затегнување треба да биде поголема од цврстината на истегнување на цевките кои се спојуваат.

Фабрички изработените споеви треба да имаат доказ за квалитет.

Металната заштитна цевка треба да биде заптивена, така што во случај на пожар да се спречи истекување на гасот во објектот.

Споевите со затегнување и цевните капсули се користат за цевки чиј пречник не е поголем од 63mm.

Член 26

Парчињата во облик на Т за наварување на спојот на куќниот приклучок за гас на дистрибутивниот гасовод, треба да се обликуваат така што да се постигне пропишан квалитет на заварениот спој.

За спојување со дополнително дупчење се користи метална и полиетиленска арматура.

Член 27

На полиетиленските цевки се дупчат дупки чии пречници се дадени во табелата 1

Табела 1	
Надворешен пречник на полиетиленската цевка во mm	Најголем пречник на издупчена дупка во mm
63	20
90	20
110	32
125	40
160	40
180	40
225	40

Член 28

Спојувањето на куќниот приклучок за гас со внатрешната гасна инсталација се врши со:

- навојни споеви, според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област,
- прирабнички споеви, според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област,
- спојни делови за метални цевки со глатки краеве, според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област,
- заварени споеви, според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област.

Член 29

Преносот на сили преку куќниот приклучок за гас на внатрешната инсталација се спречува со вградување на осигурувач од извлекување. Ако куќниот приклучок за гас се води низ сид на зграда без заштитна цевка, осигурувачот од извлекување се изведува како цврста точка.

Ограничуваач на сила се вградува ако силата може да се пренесе на зградата.

Член 30

Работите од областа на заварување на челичните цевки се вршат од оспособени заварувачи.

Квалитетот на заварените споеви треба да биде најмалку класа Б според стандардите од областа на квалитетот на заварените споеви.

Член 31

Заварувањето на цевки од полиетилен го изведуваат специјално обучени заварувачи.

Член 32

Кај куќните приклучоци на гас се користат навојни споеви до DN 50 и PN 4 кои ги исполнуваат условите спрема националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од оваа област.

За заптивање на навојните споеви се користат заптивни средства кои не се стврднуваат со текот на времето и кои се постојани на гас и кондензат, промена на температура, вибрации и на пенливи средства за детекција на пропуштање на гас.

Заптивните средства не треба да бидат агресивни спрема лен, коноп или кон друг носител на заптивниот материјал.

Член 33

Како прирабнички споеви се користат фабрички изработени цевки со прирабници, односно слободни прирабници (метални или пластични) со краеве за предзаварување кои се заваруваат на лице место.

Член 34

Положбата и длабочината на вкопување на куќниот приклучок за гас се снимаат геодетски.

Член 35

Почетокот на куќниот приклучок за гас трајно се означува со плочка со натпис.

Положбата на главниот запорен цевен затвораач треба да биде трајно воочлива и означена со натписна плочка според националните стандарди кои се транспозиција на европските стандарди од областа на енергетиката.

Положбата на главниот запорен цевен затвораач може да се означи и внатре во зградата.

Ако со помош на еден куќен приклучок за гас се снабдуваат повеќе згради, во близина на главниот запорен цевен затвораач се поставува плочка со натпис на која се означени зградите кои се снабдуваат со гас преку тој куќен приклучок за гас.

Положбата на запорните цевни затвораачи во земја се означува со помош на плочки со натпис како што е дадено во Прилог на овој правилник - слика 3.

Член 36

Куќниот приклучок за гас, пред пуштањето во работа, се испитува на непропустливост при отворен главен запорен цевен затвораач. Испитниот притисок треба да биде најмалку 2 бар поголем од дозволеният работен притисок.

Член 37

Ако куќниот приклучок за гас се положува во исто време со дистрибутивниот гасовод, испитувањето со притисок на куќниот приклучок за гас се врши истовремено со испитувањето на дистрибутивниот гасовод.

Ако куќниот приклучок за гас не се положува во исто време со дистрибутивниот гасовод, испитувањето се врши со пневматски тест.

Член 38

При испитување со притисок на куќен приклучок за гас наполнет со гас, визуелната контрола се врши со тестирање на заптивност.

Член 39

При секое испитување со притисок, испитуваните споеви треба да бидат исчистени од масти, бои и изолациски траки.

Член 40

Пред пуштање на гас во куќниот приклучок за гас, се обезбедува потполно одведување на мешавината на гас и воздух во слободната атмосфера.

Член 41


Завршените, а неповрзани куќни приклучоци за гас со внатрешната гасна инсталација, се затвараат со метални чепови, капи или слепи прирабници.

Член 42


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-3883/5
3 септември 2009 година
Скопје

Министер за економија,
Фатмир Бесими, с.р.


ПРИЛОГ

Слика 1: Положување на цевководот во земја



Слика 2: Пример на куќен приклучок за гас со регулатор и гасометар

Легенда: 1- уличен гасовод; 2- кучен приклучок; 3- надворешен запор (потребен кај ниски притисоци за називни пречници $\geq DN80$, а кај притисок ≥ 1 бар за кој било називен пречник; 4- влез во зграда (метална заштитна цевка –капсула со цврста точка во сидот или заштитна челична цевка со осигурувач од извлекување); 5- осигурувач од извлекување (дополнителна можност); 6- дел за чистење (дополнителна можност); 7- главен запор (по можност со вграден изолациски дел); 8- деллива спојка; 9- запор на гасометарот; 10 – куќен регулатор на притисокот на гасот; 11- двострук приклучен дел за регулатор на притисок и за гасометар; 12- гасометар



Слика 3: Пример за вградување и означување на запорните елементи

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2153.

Врз основа на член 33, 37 став 6, 42, 43, став 2, 45 став 2, 47 став 2, 50 став 3, 64, 71 став 4, 78 став 4, 80 став 5, 103, 121 став 2, 123 став 6, 129 став 4, 130 став 9, 131 став 2 и 137 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2008 и 71/08) во членот 14, став 1 по точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат:

„5. отстранување на отпадот со лекови – 150 евра во денарска противвредност.

6. За вршење на други стручни проценки на документацијата во врска со прометот со лековите и медицинските помагала – 10 евра во денарска противвредност.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-8309/1

9 септември 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2154.

Врз основа на член 145 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Член 1

Со ова решение се формира Национален совет за заштита на природата.

Член 2

Националниот совет за заштита на природата го сочинуваат претседател и осум члена.

Член 3

Претседател на Национален совет за заштита на природата е министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Како членови на Национален совет за заштита на природата се именуваат следните лица:

1. Виолета Дракуловска – претставник од здружение на општини.

2. акад. Ѓорѓи Филиповски – претставник од Македонската академија на науките и уметностите.

3. акад. Владо Матевски - претставник од Македонската академија на науките и уметностите.

4. проф. д-р Аслан Селмани – Универзитет Свети „Кирил и Методиј“ Природно-математички факултет, Институт за географија.

5. проф. д-р Бранко Мицевски – Универзитет Свети „Кирил и Методиј“ Природно-математички факултет, Институт за биологија.

6. проф. д-р Лупчо Меловски - Универзитет Свети „Кирил и Методиј“ Природно-математички факултет, Институт за биологија.

7. проф. д-р Драган Колчаковски – НВО Друштво за заштита на природата на Македонија

8. м-р Хисен Џемаили – НВО Еколошко здружение Скардус Тетово.

Член 5

Оваа решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-7551/1

31 август 2009 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2155.

Врз основа на член 131 став 1, 2, 4 и 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на Друштвото за управување со фондови „Мој фонд“ АД Скопје во смисла на член 19 став 1 од Законот за инвестициски фондови поради именување на извршните членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови без согласност од Комисијата за хартии од вредност.

2. Се задолжува Друштвото за управување со фондови „Мој фонд“ АД Скопје, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение да ја отстрани утврдена неправилност во точка 1 од истото и до Комисијата за хартии од вредност да поднесе барање за добивање согласност за именување на извршните членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1509/6

26 август 2009 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Накева - Кавракова, с.р.

2156.

Врз основа на член 88 став 1, точка б) и став 2 и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје број 02-1361/1 од 8.05.2009 година, со исклучок на член 2 од Одлуката.

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје во рок од 7 дена од денот на приемот на ова решение да изврши промена на називот на пазарниот сегмент „Пазар на јавно поседувани друштва“ во „Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување“ и да го укине членот 2 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје број 02-1361/1 од 8.05.2009 година.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение, да изготви пречистен текст на Правилата за котација и истиот да го достави до Комисијата за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1640/3 Комисија за хартии од вредност
26 август 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева - Кавракова, с.р.**

2157.

Врз основа на член 184, а во врска со член 161 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и член 134 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ број 38/05 и 110/08), Комисија за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Постапката поведена пред Комисијата за хартии од вредност по Барањето на Лотарија на Македонија АД Скопје бр. 03-1843 од 7.05.2009 година за ослободување од обврската за обелоденување на податоци согласно член 161 од Законот за хартии од вредност, на барање на акционерското друштво се запира.

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1385/5 Комисија за хартии од вредност
26 август 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Накева - Кавракова, с.р.**

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2158.**

Врз основа на член 64 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 162 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07 и 130/08), а согласно Извештајот на Комисијата за јавни набавки, Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕНО ДРУШТВО
ЗА РЕВИЗИЈА**

1. По спроведена постапка за јавна набавка на услуги - извршување на надворешна ревизија за годишните сметки и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2009, 2010 и 2011 година, се избира следниот понудувач:

- ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО, ул. „Маршал Тито“ бр. 12, Палата Македонија 4-ти кат, Скопје.

2. Се задолжува Дирекцијата за административно - технички работи да ја спроведе оваа одлука.

Образложение

Врз основа на донесената одлука број 3326/2 од 11.05.2009 година, Народната банка на Република Македонија спроведе постапка за јавна набавка на услуги - извршување на надворешна ревизија за годишните сметки и финансиските извештаи на Народна банка на Република Македонија за 2009, 2010 и 2011 година. Согласно член 64 ства 1 од Законот за јавните набавки, избрана е постапка за јавна набавка со отворена постапка.

Согласно горенаведеното, Народната банка на Република Македонија објави оглас бр. 50/06-2009 во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2009 и на веб - страницата на Бирото за јавни набавки. По огласот, во рокот предвиден за поднесување на понуди, понуди поднеле 3 (три) економски оператори.

На 7.07.2009 година, Комисијата за јавни набавки пристапила кон јавно отворање на понудите и изготвила записник бр. 3326/4.

По целосно спроведена постапка, Комисијата за јавни набавки според утврдените критериуми кои се содржани во отворената постапка за јавна набавка, изготвила извештај за спроведена постапка бр. 3326/8 од 14.08.2009 година, со кој предложила понудата на горечитирианиот економски оператор да биде избрана како најповолна.

Имајќи го во предвид наведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

О. бр. 02-15/2/2009
24 август 2009 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**2159.**

Врз основа на член 26 став 6 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97, 70/01, 31/03, 19/04, 70/06 и 133/07), главниот државен ревизор донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР****Член 1**

Во Правилникот за начинот на полагање на испитот, формата и содржината на уверението и висината на трошоците за полагањето на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/01), член 2 се менува и гласи:

„Испитот се полага според Програма што ги опфаќа предметите од следниов наставен план:

1. Методологија на ревизијата;
2. Сметководство и известување;
3. Сметководство на државни и непрофитни организации;
4. Регулатива (прописи и меѓународни стандарди);
5. Основи на информациони системи и технологија;
6. Кодекс на етика на државните ревизори.“

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Испитот за стекнување на звање овластен државен ревизор се полага пред Комисија, формирана од главниот државен ревизор, која е составена од претседател, двајца членови и нивни заменици.

Административно техничките работи на Комисијата ги врши секретар“.

Член 3

Во член 4 зборовите: „Законска и професионална регулатива“ се заменуваат со зборовите: „Регулатива (прописи и меѓународни стандарди)“.

Член 4

Во член 7, став 2 точката 4 се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Со пријавата кандидатот ги доставува следните документи:

1. Диплома за завршен Економски или Правен факултет;
2. Потврда за работно искуство и
3. Уверение за државјанство.

Во ставот 4 „запирката“ и бројот „4“ се бришат, а пред бројот „3“ се додава сврзникот „и“.

Член 5

Во член 10 став 1 „запирката“ се менува со точка, а зборовите: „а по одлука на Комисијата и усмено“ се бришат.

Во став 4 зборовите: „писмениот дел од“ се бришат.

Во став 5 зборовите: „писмениот дел на“ се бришат.

Член 6

Во член 11 став 1 зборовите: „писмениот дел од“ се бришат.

Член 7

Членовите 12, 13 и 14 се бришат.

Член 8

Во член 15 по ставот 1 се додава нови ставови 2, 3, 4 и 5 кои гласат:

„Максималниот број на поени кој кандидатот може да го освои изнесува 90 поени.

Секоја област која се полага носи максимум по 15 поени, од кои што секое прашање носи максимум по 5 поени.

За успешно положен испит неопходно е да се освојат најмалку 10 поени од секоја поединечна област.

Се смета дека кандидатот успешно го положил испитот ако освоил најмалку 60 поени.“

Член 9

Во член 16 ставот 2 и 3 се бришат.

Член 10

Во член 19 став 1 зборовите: „единствен матичен број на граѓанинот“ се бришат.

Член 11

Во член 23 зборовите: „Кодекс за етика на професионални сметководители на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC)“ се заменуваат со зборовите: „Кодексот на етика на ИНТОСАИ за ревизорите во јавниот сектор“.

Член 12

По членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи:

„Член 23-а

Образецот на уверението за овластен државен ревизор (ОДР) се заменува со нов Образец кој е даден во прилог на овој правилник“.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-636/1
9 септември 2009 година
Скопје

Главен државен ревизор,
Тања Таневска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/97, 70/01, 31/03, 19/04, 70/06 и 133/07), Главниот државен ревизор, издава

У В Е Р Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Лицето _____,
роден/а на _____ година во _____, на ден _____ година, пред
Комисијата на Државниот завод за ревизија го положи испитот за овластен државен
ревизор, според Програма донесена од главниот државен ревизор и се стекна со
звање **овластен државен ревизор (ОДР)**.

Именуваниот на кој му е издадено уверение за овластен државен ревизор
(ОДР) е евидентиран во Државниот завод за ревизија под број _____ за
_____ година.

Главен државен ревизор,




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009113